

Врз основа на член 158-с точка 1) а во врска со член 163 став (5) и член 18 став (7) од Законот за супервизија на осигурување – пречистен текст („Службен весник на РМ“ бр. 30/2012), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување донесе

П Р А В И Л Н И К

за содржината на редовните известувања кои друштвата за осигурување и/или реосигурување и други лица ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување

Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на известувањата кои друштвата за осигурување и/или реосигурување (во понатамошниот текст: друштвата за осигурување) и други лица ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување (во понатамошниот текст: Агенцијата), на редовна основа или на барање на Агенцијата и роковите за нивно доставување до Агенцијата, согласно Законот за супервизија на осигурување (во понатамошниот текст: Законот).

Известување од страна на друштвата за осигурување

Член 2

Друштвата за осигурување се должни да ја известуваат Агенцијата за:

1. Промена на податоците внесени во трговскиот регистар;
2. Свикување на Собрание на акционери како и сите заклучоци усвоени на истото;
3. План за отворање, трансфер, затворање или привремена поделба на филијала или претставништво во земјата или во земја членка, или промена на видот на активности кои ги врши филијалата;
4. Капитални вложувања на друштвото за осигурување кај друго правно лице кои изнесуваат помалку од 10% од капиталот на друштвото за осигурување, како и секое понатамошно вложување во тоа правно лице;
5. Престанок на вршење работи на осигурување за одделни класи;
6. Промена на сопственичката структура на акции со право на управување, освен во случаите од член 18 став (1) од законот;
7. Постои основа за престанок на друштвото за осигурување или одземање на дозволата за вршење работи на осигурување;
8. Измена на Актите на деловната политика во однос на класите на осигурување наведени во членот 5 точки 2 и 10 од Законот;
9. Разрешување и именување на членови на орган на управување;
10. Разрешување на овластен актуар;
11. Промена на внатрешен ревизор;
12. Воведување на нови производи и промени во Тарифи на премии и Услови за осигурување, како и техничките основи кои се користат за нивно утврдување и;

13. Субјектите кои ги вршат работите од членовите 133 став (2) и 135 став (2) на Законот за супервизија на осигурување.

Начин на известување

Член 3

(1) Во однос на член 2 точка 1 од овој правилник, друштвата за осигурување се должни до Агенцијата да ја достават пријавата односно барањето заедно со сите прилози кон пријавата/барањето кои се доставуваат во Централниот регистар, истовремено со нивно доставување во Централниот регистар а Решението за упис на промените во Централниот регистар во рок од пет работни дена од денот на прием на решението.

(2) Во однос на член 2 точка 2 од овој правилник, друштвата за осигурување се должни до Агенцијата да ја достават Одлуката за свикување Собрание на акционери заедно со Поканата и/или Јавниот повик за свикување на Собрание на акционери, Дневниот ред и сите Предлог одлуки кои ќе бидат разгледувани на Собранието, во рок од пет дена од денот на донесување на Одлуката за свикување на Собрание на акционери. Друштвата за осигурување се должни до Агенцијата да достават Записник од одржано Собрание на акционери а во случаите предвидени со Законот за трговски друштва, заверен кај овластено лице – нотар, заедно со сите Одлуки кои се донесени на собранието на акционери, во рок од пет дена од денот на одржување на собранието на акционери.

(3) Во однос на член 2 точка 3 од овој правилник, друштвата за осигурување се должни до Агенцијата да ги достават донесените одлуки за планирано отворање, трансфер, затворање или привремена поделба на филијала или претставништво во земјата или во земја членка, или промена на видот на активности кои ги врши филијалата, во рок од 5 дена од денот на нивно донесување.

(4) Во однос на член 2 точка 4 од овој правилник, друштвата за осигурување се должни до Агенцијата да го достават договорот или друг соодветен документ за стекнување, односно вложување, во рок од пет дена од денот на стекнувањето, односно вложувањето.

(5) Во однос на член 2 точка 5 од овој правилник, друштвата за осигурување се должни до Агенцијата да ги достават донесените одлуки за престанок на вршење работи на осигурување за одделни класи во рок од пет дена од денот на нивно донесување.

(6) Во однос на член 2 точка 6 од овој правилник, друштвата за осигурување се должни до Агенцијата да достават Извештај за акционерите кои се стекнале со учество помало од 10% од акциите со право на глас во друштвото за осигурување со доставување на личните податоци за акционерот, називот и седиштето, номиналниот износ на акциите кои ги поседува и процентуалното учество во правата на глас во друштвото, во рок од пет дена од денот на нивно стекнување.

(7) Во однос на член 2 точка 7 од овој правилник, друштвата за осигурување се должни до Агенцијата да достават извештај заедно со потребни докази, веднаш без одлагање.

(8) Во однос на член 2 точка 8 од овој правилник, друштвата за осигурување се должни до Агенцијата да достават Одлука за донесување нови или изменување и/или дополнување на постојните акти на деловна политика заедно со изменетите акти во рок од 5 дена од денот на донесување на Одлуките.

(9) Во однос на член 2 точка 9 од овој правилник, друштвата за осигурување се должни до Агенцијата да достават Одлука за именување, односно разрешување на член, односно членови на органот на управување на друштвото, веднаш без одлагање. Членовите на органот на управување се должни за секое именување или престанок со вршење на функцијата во органот на управување во друштвото писмено да ја известат Агенцијата со доставување на Одлуката со која се променил нивниот статус, веднаш без одлагање.

(10) Во однос на член 2 точка 10 од овој правилник, друштвата за осигурување се должни до Агенцијата да достават Одлука за именување, односно разрешување на овластен актуар во рок од пет дена од денот на донесување на одлуката.

(11) Во однос на член 2 точка 11 од овој правилник, друштвата за осигурување се должни до Агенцијата да достават Одлука за именување, односно разрешување на овластен ревизор во рок од пет дена од денот на донесување на одлуката.

(12) Во однос на член 2 точка 12 од овој правилник, друштвата за осигурување се должни до Агенцијата да достават Одлука за донесување нови или изменување и/или дополнување на постојните производи на осигурување (Тарифи и Услови на осигурување). Со цел проверка дали донесените Тарифи и Услови се усогласени со актуарските начела и правила на структурата, друштвото за осигурување е должно заедно со Одлуката, до Агенцијата да достави и пречистени текстови на новите, односно изменетите Услови и Тарифи на осигурување и технички основи кои се користени за нивно утврдување придружени со мислење на овластен актуар.

(13) Во однос на член 2 точка 13 од овој правилник, друштвата за осигурување се должни до Агенцијата да достават Одлука за склучување договор за деловна соработка со правно лице кое ќе врши работи на подготовка и склучување на договори за осигурување врз основа на исклучоците дефинирани во членовите 133 став (2) и 135 став (2) на законот заедно со Договорот за деловна соработка, во рок од 5 дена од денот на донесување на Одлуката, односно 5 дена од денот на склучување на договорот.

Известување од страна на членовите на органот на управување Член 4

Органот на управување на друштвото за осигурување е должен веднаш, без одлагање, писмено да ја известат Агенцијата за супервизија на осигурување, доколку:

1. е загрозна ликвидноста или солвентноста на друштвото;
2. постојат причини за одземање на дозволата за вршење работи на осигурување или за одземање на дозволата за вршење работи на осигурување во одделна класа на осигурување;

- финансиската состојба на друштвото за осигурување се променила со што друштвото за осигурување повеќе не го обезбедува потребното ниво на маргина на солвентност согласно членовите 75 или 76 од Законот.

Известување од страна на други лица

Член 5

Правно или физичко лице кое од Агенцијата добило согласност за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување, е должно да ја извести Агенцијата за неговата намера да ги продаде односно на друг начин да ги отуѓи стекнатите акции во друштвото за осигурување со што ќе се намали неговото учество под лимитот за кој е дадена согласноста и до Агенцијата да достави известување за начинот на отуѓување и евентуално лицето кое ќе ги стекне акциите, веднаш без одлагање.

Прецизирање на формата на доставување на документацијата потребна за проведување на правилникот

Член 6

Друштвата за осигурување, членовите на органот на управување и лицата од член 5 од овој Правилник се должни документацијата која ја доставуваат во прилог кон известувањето, а која е наведена во овој правилник, да ја достават во оригинал или копија заверена кај овластено лице (нотар), потпишана од овластено лице или од соодветниот надлежен орган. Доколку документот што треба да се достави е на друг јазик, заедно со оригиналот се доставува и превод на македонски јазик, преведен од овластен судски преведувач и заверен кај овластено лице нотар.

Доставување на друга документација на барање на Агенцијата

Член 7

Друштвата за осигурување се должни на барање на Агенцијата да достават и други информации и документи потребни за спроведување супервизија врз работењето на друштвото, односно вршење на други надлежности од страна на Агенцијата.

Завршни одредби

Член 8

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.0201-899/3
29.03.2012 година

Претседател на Советот на експерти
д-р Климе Попоски